















Пронајдете го парот	
 Линк до играта	http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=cadaoveja
 Промотор	Consejeria de Education Junta de Castilla y Leon (Шпанија)
 Тип на игра	Мобилна онлајн игра - еден играч
 Возрасна група	5 -12 години
 Јазик(ци)	Шпански, но ... има само кратко објаснување на шпански јазик на почетокот на играта, подоцна тоа е направено од слики и слики. Мислиме дека лануаеее нема да биде пречка за оваа игра .
 Просоцијалн и вредности	Емпатија Солидарност Позитивна комуникација Одговорност
 Просоцијалн и вештини	Бидете емпатични Решавање на проблемот Побарајте помош Помогнете му на другиот
 Цели	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Директно:</i> поврзете ја секоја емоција со лица кои ја искажуваат истата емоција . • <i>Индиректно:</i> развивање на емоционална интелигенција • <i>Психолошки, социолошки, просоцијален:</i> Промовирајте саморегулација и спречувајте меѓучовечки конфликти. .
 Опис на игрите	Има краток опис на емоциите, а потоа играта започнува да покажува слика во центарот на екранот и дава 2 колони со други лица кои изразуваат различни емоции. Ученикот треба да ги препознае емоциите во центарот и да одлучи кое од другите лица ја покажува истата емоција.



	Во текот на играта ќе бидат прикажани цртежи, емотикони и исто така вистински слики
 Потребна опрема	Уред (паметен мобилен телефон, таблет, лаптоп, в computer) со интернет конекција
 Опис на активността	Откако ќе ја започнете играта, можете да видите на екранот прикажан овде каде пишува дека дури и ако секој од нас има различни лица, повеќето од емоциите се изразени слично. Потоа, кликнете на стрелката и се појавува овца која кажува дека ќе мора да обрнете внимание на лицето во центарот и од колоните изберете ја онаа што го изразува истото и ставете ја под почетната слика: Кликнување на стрелката можете да продолжите низ екраните (има 38 различни екрани)
 Времетраење	15 минути
 Слики или други документи	



	
 Совети	Ако ја играте оваа игра во група, таа е подинамична .
 Извор	www.3gobiernodecanarias.org Autor: Pilar Chanca Zardaín

